

## Neni 7

Procedurat e kundërvajtjes të cilat kanë filluar para ditës së hyrjes në fuqi të këtij ligji do të përfundohen në afat prej gjashtë muajsh nga dita e dorëzimit të dokumenteve dhe procesverbalit nga neni 6 të këtij ligji.

## Neni 8

Ministri i Ekonomisë do ta formojë Komisionin për Kundërvajtje në afat prej 20 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

## Neni 9

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

## 1509.

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

## У К А З

## ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕВИЗИЈА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за ревизија, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 3 мај 2018 година.

Бр. 08-3062/1  
3 мај 2018 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
м-р **Талат Цафери**, с.р

## ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА  
ЗАКОНОТ ЗА РЕВИЗИЈА

## Член 1

Во Законот за ревизија („Службен весник на Република Македонија“ број 158/10, 135/11, 188/13, 43/14, 138/14, 145/15, 192/15 и 23/16), во членот 4 став (1) во точката 4 зборовите: „ревизија согласно со Законот за трговските друштва“ се заменуваат со зборовите: „законска ревизија или договорна ревизија“.

Во точката 25 сврзникот „и“ се заменува со точка и запирка и се додава нова точка 26, која гласи:

„26. „Партнер“ е овластен ревизор кој во согласност со внатрешната организација на друштвото за ревизија има одредени овластувања и одговорности за организацијата, управувањето и контролата на вршењето на ревизорските услуги и“.

Точката 26 станува точка 27.

## Член 2

Во членот 8 став (1) во точката 4) по зборот „иницира“ се додаваат зборовите: „и учествува во“.

## Член 3

Во членот 10 став (1) во алинејата 4 сврзникот „и“ се заменува со сврзникот „или“.

Во алинејата 5 во точката 4) сврзникот „или“ се заменува со точка и запирка.

Во точката 5) точката на крајот од реченицата се заменува со сврзникот „или“ и се додава нова точка б), која гласи:

„б) АПТИС (APTIS) - најмалку ниво Б2 (B2)“,

Алинејата 6 се брише.

## Член 4

Во членот 19-а по ставот (7) се додава нов став (8), кој гласи:

„(8) Институтот е должен на својата интернет страница да објави годишен извештај за вкупните резултати од контролата и преземените мерки, најдоцна четири месеци по спроведувањето на годишната Програма за контрола од ставот (6) на овој член.“.

## Член 5

Членот 20 се менува и гласи:

„(1) Контролата од членот 19-а од овој закон ја спроведува лице вработено во Институтот.

(2) Лицето од ставот (1) на овој член за спроведување на контролата од членот 19-а од овој закон мора да ги исполнува следниве услови:

1) да има лиценца за овластен ревизор;  
2) да поседува сертификат за завршена обука за контрола издаден од Институтот не постар од три години;

3) најмалку три години пред почетокот на контролата лицето престанало да биде партнер или вработен во друштвото за ревизија или во овластениот ревизор-трговец поединец-субјект на контрола или на друг начин е поврзан со субјектот на контрола;

4) да е независно и да нема конфликт на интереси со субјектот на контрола. Во однос на независноста и постоењето конфликт на интереси соодветно се применуваат одредбите од членот 31 од овој закон и

5) пред почетокот на контролата да даде писмена изјава дека не постои конфликт на интерес меѓу него и субјектот на контрола во смисла на ставот (2) точка 4) на овој член.

(3) Доколку е потребно, по претходна согласност на Управниот одбор на Институтот, покрај лицето од ставот (1) на овој член, во контролата можат да бидат вклучени и проценители и/или други домашни и странски експерти.

(4) Во случај кога контролата се врши на барање на Советот, назначувањето на лицата од ставовите (1) и (3) на овој член се врши по претходна согласност од претседателот на Советот и во контролата учествува и вработен во стручната служба на Советот, кој дава писмена изјава согласно со ставот (2) точка 5) на овој член.

(5) Формата и содржината на образецот на писмената изјава од ставот (2) точка 5) на овој член ги пропишува Советот.“.

## Член 6

Во членот 20-а став (1) зборовите: „(1) и (3)“ се заменуваат со зборовите: „(1), (3) и (4)“.

Во ставот (2) зборовите: „(1) и (3)“ се заменуваат со зборовите: „(1), (3) и (4)“.

Во ставот (5) зборовите: „и го објавува на својата веб страница“ се бришат.

## Член 7

Во членот 22-г став (1) во точката 5) сврзникот „и“ на крајот од реченицата се заменува со точка и записка и се додава нова точка 6), која гласи:

„6) дал некомплетна или невистинита писмена изјава, согласно со членот 20 став (2) точка 5) од овој закон и“.

Точката 6) станува точка 7).

## Член 8

Насловот пред членот 26 се менува и гласи:

„Услови и постапка за стекнување на звање ревизор“.

## Член 9

Во членот 26 став (4) зборовите: „министерот за финансии“ се заменува со зборот „Советот“.

## Член 10

Насловот пред членот 27 се брише.

## Член 11

Членот 27-а се менува и гласи:

„(1) Полагањето на испитот за стекнување на звањето ревизор се спроведува според Програма за полагање на испит за стекнување на звањето ревизор која ја донесува Институтот, а за која Советот дава согласност.

(2) Со програмата од ставот (1) на овој член се пропишуваат предметите, градивото, прописите и литературата за полагање на испитот за стекнување на звањето ревизор.

(3) Предметите од програмата од ставот (1) на овој член треба да ги опфати следниве области:

1) општа сметководствена теорија и основни сметководствени принципи;

2) законска рамка во врска со подготовката на годишни сметки и финансиски извештаи и на консолидирани годишни сметки и финансиски извештаи;

3) меѓународни стандарди за финансиско известување;

4) финансиска анализа;

5) сметководство на трошоци и управувачко сметководство;

6) управување со ризик и внатрешна контрола;

7) ревизија и професионални вештини;

8) меѓународни стандарди на ревизија;

9) професионална етика и независност и

10) законска рамка и професионални стандарди во врска со вршењето на ревизијата.

(4) Освен областите од ставот (3) на овој член, програмата од ставот (1) на овој член треба да ги опфати и следниве области во делот кој се однесува на ревизијата:

1) право на трговските друштва и корпоративно управување;

2) стечајни и слични правни постапки;

3) трудово право;

4) даночен систем;

5) граѓанско право и деловно право;

6) информатичка технологија и компјутерски системи;

7) деловна, општа и финансиска економија;

8) финансиска математика и статистика и

9) основните принципи на финансиски менаџмент и управување на трговските друштва.

(5) Испитот за стекнување на звањето ревизор се полага пред испитна комисија формирана од Институтот. Испитната комисија се состои од пет члена од кои претседателот на Комисијата е претставник од Советот и четири члена кои се овластени ревизори.

(6) Начинот на спроведување на испитот за стекнување на звањето ревизор поблиску ги пропишува Институтот, по претходна согласност од Советот.“

## Член 12

Членот 27-б се менува и гласи:

„(1) Институтот може да спроведе обука за секој предмет од програмата од членот 27-а став (1) од овој закон, доколку постои интерес од страна на кандидатите.

(2) Обуката од ставот (1) на овој член ја спроведуваат едукатори ангажирани од Институтот. Едукатор може да биде лице кое има завршено четиригодишно високо образование (VII/1 степен) или завршени студии со 240 кредити според европскиот кредит-трансфер систем (ЕКТС) и работно искуство од десет години од соодветната област за која ќе држи предавања. Во спроведувањето на обуката може да учествуваат и признати стручњаци од праксата од земјата и од странство.

(3) Начинот на спроведување на обуката од ставот (1) на овој член ги пропишува Институтот, по претходна согласност од Советот.“

## Член 13

Членот 27-в се менува и гласи:

„(1) За обуката од членот 27-б од овој закон и за полагање на испит за стекнување на звањето ревизор од членот 26 од овој закон, кандидатот плаќа надоместок.

(2) Висината на надоместокот ја утврдува Институтот по претходна согласност од Советот.

(3) Висината на надоместокот од ставот (1) на овој член се определува врз основа на реално направените трошоци за обука и полагање на стручниот испит, изготвување на материјали и уверенија.“

## Член 14

Членовите 27-г, 27-д, 27-ѓ, 27-е, 27-ж, 27-з, 27-с, 27-и, 27-ј, 27-к, 27-л, 27-љ, 27-м, 27-н, 27-њ, 27-о, 27-п, 27-р, 27-с, 27-т, 27-ќ и 27-у се бришат.

## Член 15

Во членот 39 став (1) зборовите: „во согласност со одредбите на овој член, освен ако со друг закон не е поинаку уредено“ се бришат.

Во ставот (2) зборот „пет“ се заменува со зборот „три“.

Ставот (3) се менува и гласи:

„Одборот за ревизија може да го сочинуваат:

1) сите членови на надзорниот одбор, односно на одборот на директори, или

2) дел од членовите на надзорниот одбор, односно на одборот на директори, при што мнозинството од нив мора да бидат независни членови, или

3) лица избрани од страна на соборот на содружници или собранието на правното лице, при што мнозинството членови на одборот за ревизија мора да бидат независни членови, или

4) лица избрани од страна на надзорниот одбор на правното лице при што мнозинството членови на одборот за ревизија мора да бидат независни членови.“

По ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:

„(4) Членовите на одборот за ревизија избираат претседател од редот на независните членови на одборот. Најмалку еден член на одборот за ревизија мора да има познавања од сметководството и/или ревизијата. Членовите на одборот за ревизија како целина мора да имаат познавања (компетенции) релевантни за секторот во кој работи правното лице.“.

Во ставот (4) кој станува став (5) по зборот „врши“ се додава зборот „особено“.

Ставовите (5) и (6) стануваат ставови (6) и (7).

#### Член 16

Членовите 43-б, 43-в и 43-г се бришат.

#### Член 17

Членовите 44-а и 44-б се бришат.

#### Член 18

Во членот 44-в став (1) во точката 2) зборовите: „и не го објави“ се бришат.

По точката 5) се додава нова точка 6), која гласи:

„6) не го објави извештајот согласно со членот 19-а став (8) од овој закон;“.

Точките 6), 7), 8), 9) и 10) стануваат точки 7), 8), 9), 10) и 11).

#### Член 19

Во членот 44-г став (1) зборовите: „членовите 43-б, 43-в, 43-г, 44-а и“ се заменуваат со зборот „член“.

#### Член 20

Во членот 45 зборовите: „42, 43-а, 44, 44-б и 44-е“ се заменуваат со зборовите: „42, 43-а, 44 и 44-е“.

#### Член 21

Одредбите на членот 5 од овој закон со кои се менува членот 20 став (2) точка 2) ќе започнат да се применуваат две години од денот на влегувањето во сила на овој закон.

#### Член 22

Одредбите на членот 10 став (1) алинеја 5 од Законот за ревизија („Службен весник на Република Македонија“ број 158/10, 135/11, 188/13, 43/14, 138/14, 145/15, 192/15 и 23/16) и одредбите на членот 3 од овој закон со кој членот 10 став (1) алинеја 5 се дополнува со нова точка 6), нема да се применуваат од денот на влегувањето во сила на овој закон до 1 септември 2018 година.

#### Член 23

Претседателот и членовите на Советот кои се именувани во периодот од денот на влегувањето во сила на овој закон до 1 септември 2018 година, се должни да го исполнат условот за активно познавање на англиски јазик најдоцна во рок од една година од денот на нивно именување.

На претседателот и членовите на Советот кои нема да го исполнат условот за активно познавање на англиски јазик во рокот утврден во ставот 1 на овој член им престанува мандатот.

#### Член 24

Правните лица од јавен интерес се должни да се усогласат со одредбите на овој закон во рок од една година од денот на влегувањето во сила на овој закон.

#### Член 25

Подзаконските акти предвидени со овој закон ќе донесат во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

#### Член 26

Започнатите постапки за полагање на испитот за стекнување на звањето ревизор до денот на влегувањето во сила на овој закон ќе завршат согласно со Законот за ревизија („Службен весник на Република Македонија“ број 158/10, 135/11, 188/13, 43/14, 138/14, 145/15, 192/15 и 23/16).

#### Член 27

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

### L I G J

### PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR REVIZION

#### Neni 1

Në Ligjin për revizion (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 158/10, 135/11, 188/13, 43/14, 138/14, 145/15, 192/15 dhe 23/16), në nenin 4 paragrafi (1) në pikën 4 fjalët: “revizion në pajtim me Ligjin për shoqëritë tregtare” zëvendësohen me fjalët: “revizion ligjor ose revizion kontraktues”.

Në pikën 25 lidhëza “dhe” zëvendësohet me pikëpresje dhe shtohet pikë e re 26 si vijon:

„26. “Partner” është revizor i autorizuar i cili në pajtim me organizimin e brendshëm të shoqërisë për revizion ka autorizime të caktuara dhe përgjegjësi për organizimin, menaxhimin dhe kontrollin e kryerjes së shërbimeve të revizorit dhe”.

Pika 26 bëhet pikë 27.

#### Neni 2

Në nenin 8 paragrafi (1) në pikën 4) pas fjalës “inicion” shtohet fjalët: “dhe merr pjesë në”.

#### Neni 3

Në nenin 10 paragrafi (1) në alinenë 4 lidhëza “dhe” zëvendësohet me lidhëzën “ose”.

Në alinenë 5 në pikën 4) lidhëza “ose” zëvendësohet me pikëpresje.

Në pikën 5) pika në fund të fjalisë zëvendësohet me lidhëzën “ose” dhe shtohet pika e re 6), si vijon:

“6) APTIS (APTIS) – së paku niveli B2 (B2);”.

Alineja 6 shlyhet.

#### Neni 4

Në nenin 19-a pas paragrafit (7) shtohet paragrafi i ri (8), si vijon:

“(8) Institutit është i detyruar në internet faqen e vet ta shpall raportin vjetor për rezultatet e përgjithshme nga kontrolli dhe masat e ndërmarra, më së voni katër muaj pas zbatimit të Programit vjetor për kontroll nga paragrafi (6) i këtij neni.”.

#### Neni 5

Neni 20 ndryshohet si vijon:

“(1) Kontrollin nga neni 19-a të këtij ligji e zbaton personi i punësuar në Institut.

(2) Personi nga paragrafi (1) i këtij neni për zbatimin e kontrollit nga neni 19-a nga ky ligj doemos duhet t'i plotësojë kushtet në vijim:

- 1) të ketë licencë për revizor të autorizuar;
- 2) të posedojë certifikatë për trajnim të përfunduar për kontroll të lëshuar nga Instituti jo më të vjetër se tre vjet;
- 3) së paku tre vjet para fillimit të kontrollit personi ka pësuar të jetë partner ose i punësuar në shoqërinë për revizion ose në revizorin e autorizuar – tregtar individ - subjekt i kontrollit ose në mënyrë tjetër është i lidhur me subjektin e kontrollit;
- 4) të jetë i pavarur dhe të mos ketë konflikt të interesave me subjektin e kontrollit. Në lidhje me pavarësinë dhe ekzistimin e konfliktit të interesave në mënyrë përkatëse zbatohen dispozitat nga neni 31 të këtij ligji dhe

5) para fillimit të kontrollit të japë deklaratë me shkrim se nuk ekziston konflikt të interesit ndërmjet tij dhe subjektit të kontrollit sipas paragrafit (2) pika 4) të këtij neni.

(3) Nëse është e nevojshme, me pëlqim paraprak të Këshillit Drejtues të Institutit, përveç personit nga paragrafi (1) i këtij neni, në kontrollmund të përfshihen edhe vlerësues dhe/ose ekspertë tjerë të vendit dhe të huaj.

(4) Në rast kur kontrolli kryhet me kërkesë të Këshillit, caktimi i personave nga paragrafët (1) dhe (3) të këtij neni bëhet me pëlqim paraprak nga kryetari i Këshillit dhe në kontroll merr pjesë edhe i punësuar i në shërbimin profesional të Këshillit, i cili jep deklaratë me shkrim në pajtim me paragrafin (2) pika 5) të këtij neni.

(5) Formën dhe përmbajtjen e formularit të deklaratës me shkrim nga paragrafi (2) pika 5) të këtij neni i përcakton Këshilli.”.

#### Neni 6

Në nenin 20-a në paragrafin (1) fjalët: "(1) dhe (3)" zëvendësohen me fjalët: "(1), (3) dhe (4)".

Në paragrafin (2) fjalët: "(1) dhe (3)" zëvendësohen me fjalët: "(1), (3) dhe (4)".

Në paragrafin (5) fjalët: "dhe e shpall në ueb faqen e vet" shlyhen.

#### Neni 7

Në nenin 22-g paragrafi (1) në pikën 5) lidhëza "dhe" në fund të fjalisë zëvendësohet me pikëpresje dhe shtohet pikë e re 6), si vijon:

"6) ka dhënë deklaratë jo të kompletuar ose të pavërtetë me shkrim, në pajtim me nenin 20 paragrafi (2) pika 5) të këtij ligji dhe".

Pika 6) bëhet pikë 7).

#### Neni 8

Titulli para nenit 26 ndryshohet si vijon:

"Kushtet dhe procedura për marrjen e titullit revizor".

#### Neni 9

Në nenin 26 në paragrafin (4) fjalët: "ministri i Financave" zëvendësohet me fjalën "Këshilli".

#### Neni 10

Titulli para nenit 27 shlyhet.

#### Neni 11

Neni 27-a ndryshohet si vijon:

"(1) Dhënia e provimit për marrjen e titullit revizor zbatohet sipas Programit për dhënie e provimit për marrjen e titullit revizor të cilin e miraton Instituti, ndërsa për të cilin Këshilli jep pëlqim.

(2) Me programin nga paragrafi (1) i këtij neni përcaktohen lëndët, materiali, rregullat dhe literatura për dhënie e provimit për marrjen e titullit revizor.

(3) Lëndët e programit nga paragrafi (1) i këtij neni duhet t'i përfshijnë sferat si vijon:

1) teorinë e përgjithshme të kontabilitetit dhe parimet themelore kontabiliste;

2) kornizën ligjore në lidhje me përgatitjen e llogarive vjetore dhe raporteve financiare dhe të llogarive të konsoliduara vjetore dhe raporteve financiare;

3) standarde ndërkombëtare për njoftim financiar;

4) analizën financiare;

5) kontabilitet të shpenzimeve dhe kontabilitet menaxhues;

6) menaxhim me rrezik dhe kontroll të brendshëm;

7) revizion dhe aftësi profesionale;

8) standarde ndërkombëtare të revizionit;

9) etikë profesionale dhe pavarësi dhe

10) kornizë ligjore dhe standarde profesionale në lidhje me kryerjen e revizionit.

(4) Përveç sferave nga paragrafi (3) të këtij neni, programi nga paragrafi (1) i këtij neni duhet t'i përfshijë edhe sferat në vijim në pjesën e cila ka të bëjë me revizionin:

1) e drejta e shoqërive tregtare dhe menaxhimi korporativ;

2) procedura falimentimi dhe procedura të ngjashme juridike;

3) e drejta e punës;

4) sistemi tatimor;

5) e drejta civile dhe e drejta afariste;

6) teknologji informatike dhe sisteme kompjuterike;

7) ekonomi afariste, e përgjithshme dhe financiare;

8) matematikë financiare dhe statistikë dhe

9) parimet themelore të menaxhmentit financiar dhe menaxhimi i shoqërive tregtare.

(5) Provimi për marrjen e titullit revizor jepet para komisionit të provimeve të formuar nga Instituti. Komisioni i provimeve përbëhet prej pesë anëtarëve prej të cilëve kryetari i Komisionit është përfaqësues nga Këshilli dhe katër anëtarë të cilët janë revizorë të autorizuar.

(6) Mënyrën e zbatimit të provimit për marrjen e titullit revizor më afërsisht i përcakton Instituti, me pëlqim paraprak nga Këshilli.”.

#### Neni 12

Neni 27-b ndryshohet si vijon:

"(1) Instituti mund të zbatojë trajnim për secilën lëndë nga programi nga neni 27-a paragrafi (1) i këtij ligji nëse ekziston interes nga ana e kandidatëve.

(2) Trajnimin nga paragrafi (1) i këtij neni e zbatojnë edukatorë të angazhuar nga Instituti. Edukator mund të jetë personi i cili ka përfunduar arsimin e lartë katërvjeçar (shkalla VII/1) ose studime të përfunduara me 240 kredi sipas sistemit evropian për transfer të kredive (SETK) dhe përvojës së punës prej dhjetë vjet nga sfera përkatëse për të cilën do të mbajë ligjëratë. Në zbatimin e trajnimit mund të marrin pjesë edhe ekspertë të njohur nga praktika nga vendi dhe nga jashtë.

(3) Mënyrën e zbatimit të trajnimit nga paragrafi (1) i këtij neni i përcakton Instituti, me pëlqim paraprak nga Këshilli.”.

## Neni 13

Neni 27-v ndryshohet si vijon:

“(1) Për trajnimin nga neni 27-b i këtij ligji dhe për dhënien e provimit për marrjen e titullit revizor nga neni 26 i këtij ligji, kandidati paguan kompensim.

(2) Lartësinë e kompensimit e përcakton Instituti me pëlqim paraprak nga Këshilli.

(3) Lartësia e kompensimit nga paragrafi (1) i këtij neni caktohet në bazë të shpenzimeve të bëra reale për trajnim dhe dhënien e provimit profesional, përpilimit të materialeve dhe dëshmime.”.

## Neni 14

Nenet 27-g, 27-d, 27-gj, 27-e, 27-zh, 27-z, 27-x, 27-i, 27-j, 27-k, 27-ll, 27-l, 27-m, 27-n, 27-nj, 27-o, 27-p, 27-r, 27-s, 27-t, 27-q dhe 27-u shlyhen.

## Neni 15

Në nenin 39 në paragrafin (1) fjalët: "në pajtim me dispozitat e këtij neni, përveç nëse me ligj tjetër nuk është rregulluar ndryshe" shlyhen.

Në paragrafin (2) fjala “pesë” zëvendësohet me fjalën “tre”.

Paragrafi (3) ndryshohet si vijon:

“Këshillin për revizion mund ta përbëjnë:

1) të gjithë anëtarët e këshillit mbikëqyrës, përkatësisht të këshillit të drejtorëve, ose

2) një pjesë e anëtarëve të këshillit mbikëqyrës, përkatësisht të këshillit të drejtorëve, me ç'rast shumica prej tyre patjetër duhet të jenë anëtarë të pavarur, ose

3) persona të zgjedhur nga ana tubimi i bashkëpronarëve ose kuvendi i personit juridik, me ç'rast shumica e anëtarëve të këshillit për revizion patjetër duhet të jenë anëtarë të pavarur ose

4) persona të zgjedhur nga ana e këshillit mbikëqyrës të personit juridik me ç'rast shumica e anëtarëve të këshillit për revizion patjetër duhet të jenë anëtarë të pavarur.”.

Pas paragrafit (3) shtohet paragraf i ri (4), si vijon:

“(4) Anëtarët e këshillit për revizion zgjedhin kryetar nga radhët e anëtarëve të pavarur të këshillit. Së paku një anëtar i këshillit për revizion patjetër duhet të ketë njohuri nga kontabiliteti dhe/ose revizioni. Anëtarët e këshillit për revizion si tërësi patjetër duhet të kenë njohuri (kompetenca) relevante për sektorin në të cilin punon personi juridik.”.

Në paragrafin (4) i cili bëhet paragrafi (5) pas fjalës “kryen” shtohet fjala “posaçërisht”.

Paragrafët (5) dhe (6) bëhen paragrafë (6) dhe (7).

## Neni 16

Nenet 43-b, 43-v dhe 43-g shlyhen.

## Neni 17

Nenet 44-a dhe 44-b shlyhen.

## Neni 18

Në nenin 44-v paragrafi (1) në pikën 2) fjalët: "dhe nuk e shpall" shlyhen.

Pas pikës 5) shtohet pikë e re 6), si vijon:

“(6) nuk e shpall raportin në pajtim me nenin 19-a paragrafi (8) të këtij ligji;”.

Pikat 6), 7), 8), 9) dhe 10) bëhen pika 7), 8), 9), 10) dhe 11).

## Neni 19

Në nenin 44-g në paragrafin (1) fjalët: "nenet 43-b, 43-v, 43-g, 44-a dhe" zëvendësohen me fjalën “neni”.

## Neni 20

Në nenin 45 fjalët: "42, 43-a, 44, 44-b dhe 44-e" zëvendësohen me fjalët: "42, 43-a, 44 dhe 44-e”.

## Neni 21

Dispozitat e nenit 5 të këtij ligji me të cilat ndryshohet neni 20 paragrafi (2) pika 2) do të fillojnë të zbatohen dy vjet nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

## Neni 22

Dispozitat e nenit 10 paragrafi (1) alineja 5 nga Ligji për revizion (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 158/10, 135/11, 188/13, 43/14, 138/14, 145/15, 192/15 dhe 23/16) dhe dispozitat e nenit 3 të këtij ligji me të cilin neni 10 paragrafi (1) alineja 5 plotësohet me pikë të re 6), nuk do të zbatohen nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji deri më 1 shtator 2018.

## Neni 23

Kryetari dhe anëtarët e Këshillit të cilët janë emëruar në periudhën nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji deri më 1 shtator 2018, janë të detyruar ta plotësojnë kushtin për njohje aktive të gjuhës angleze më së voni në afat prej një viti nga dita e emërimit të tyre.

Kryetarit dhe anëtarëve të Këshillit të cilët nuk do ta plotësojnë kushtin për njohje aktive të gjuhës angleze në afatin e përcaktuar në paragrafin 1 të këtij neni u pushon mandati.

## Neni 24

Personat juridikë me interes publik janë të detyruar të harmonizohen me dispozitat e këtij ligji në afat prej një viti nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

## Neni 25

Aktet nënligjore të parapara me këtë ligj do të miratohen në afat prej 30 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

## Neni 26

Procedurat e filluara për dhënien e provimit për marrjen e titullit revizor deri në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji do të përfundojnë në pajtim me Ligjin për revizion (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 158/10, 135/11, 188/13, 43/14, 138/14, 145/15, 192/15 dhe 23/16).

## Neni 27

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.

## 1510.

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

## У К А З

## ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за хартии од вредност, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 3 мај 2018 година.

Бр. 08-3063/1  
3 мај 2018 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
м-р **Талат Цафери**, с.р.